



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР. РПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 13 октомври 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. X

Цена на овој број е 20.— динар. — Претплата за 1954 година изнесува 1000.— динар, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-533, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

524.

## РЕШЕНИЕ

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ СПОГОДБАТА СОДРЖАНА ВО МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА МЕЃУ ВЛАДИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ЗА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈА ТРСТ**

Израдувајќи задоволство што со преговори е постигната спогодба содржана во Меморандумот за согласноста меѓу владите на Федеративна Народна Република Југославија, Република Италија, Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство за Слободната Територија Трст,

сметајќи дека таа спогодба во денешниве меѓународни односи претставува соодветно остварување на оправданите права на народите на Југославија и нивните вековни стремби за ослободување и обединување,

констатирајќи со жалење дека еден дел од нациите сонародници се уште остана во границите на Федеративна Народна Република Југославија,

сметајќи дека и покрај тоа постигнатата спогодба претставува крупен придонес за светскиот мир и меѓународната соработка,

Сојузниот извршен совет, врз основа на чл. 79 точ. 1 во врска со чл. 9 ст. 1 алинеја 3 од Уставниот закон,

решил:

1. Се усвојува спогодбата содржана во Меморандумот за согласноста меѓу владите на Федеративна Народна Република Југославија, Република Италија, Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство за Слободната Територија Трст, постигната во Лондон на 5 октомври 1954 година, како и во анексите и писмата приклучени кон неа.

2. Со денот кога во смисла на точ. 2 од Меморандумот ќе бидат спроведени граничните исправки предвидени во него, а по престанокот на работата на Воената управа на ЈНА на Југословенската зона на СГГ, се воведува цивилна управа на Федеративна Народна Република Југославија на територијата на која според оваа спогодба се проширува цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија.

3. Цивилната управа на територијата означена во точ. 2 на ова решение ќе ја вршат народните одбори на општините, градските општини и на околиците, како и во рамките на своите права и должности републичките и сојузните органи.

На подрачјето на околицата Копар, како и на подрачјето на досегашната зона А на Слободната Територија Трст на која се проширува цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија, правата и должностите на републичките органи ќе ги вршат соодветните органи на власта на Народна Република Словенија, а на под-

рачјето на околицата Бује — соодветните органи на Народна Република Хрватска.

Р. п. бр. 411

7 октомври 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Попретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

525.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот закон, а во врска со чл. 114 став 2 од Законот за стопанските судови, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ**

Член 1

Во постапката пред стопанските судови се плаќаат такси според одредбите од оваа уредба и тарифата која е составен дел од уредбата, и тоа:

- 1) за стопански и поморски спорови и спорови за надоместување штета;
  - 2) за извршување;
  - 3) за присилна ликвидација на стопанските организации;
  - 4) за регистрација на стопанските организации.
- Во постапката против стопанските организации и одговорните лица во тие организации поради стопански престапи, не се плаќаат такси.

Член 2

Во постапката по стопанските и поморските спорови и споровите за надоместување штета, како и во постапката за извршување се плаќаат:

- 1) паушална такса за постапка пред стопански суд од прв степен;
- 2) паушална такса за постапка пред стопански суд од втор степен;
- 3) такса за судско решение и судско порамнување.

Со паушалните такси од точ. 1) и 2) на претходниот став не се опфатени таксите за исправи и други писмена што се поднесуваат до стопанскиот суд со цел за докажување.

Член 3

Во постапката за присилна ликвидација на стопански организации, како и во постапката за регистрација на стопански организации, се плаќаат такси за поодделни списи и дејствија.

Во постапката за присилна ликвидација се плаќа и паушална такса.

Член 4

Таксената обврска настанува:

- 1) за паушалната такса за постапката пред стопански суд од прв степен — во моментот на поднесувањето на тужбата;
- 2) за паушалната такса за постапката пред стопански суд од втор степен — во моментот на поднесувањето на ревизијата односно жалбата;
- 3) за судското порамнување — кога ќе се склучи;

4) за таксата за списите и дејствијата во постапката за присилна ликвидација на стопански организации, — во моментот на поднесување на поднесокот, а за паушалната такса — во моментот на распоредувањето на расположивите средства на ликвидационата маса за намиравање барачките на поверителите;

5) за таксата за регистрација на стопански организации — во моментот на предавањето на поднесците во врска со регистрацијата.

Обврската за плаќање такса за судско решение настанува во моментот на објавувањето на решението — ако странката е присутна при објавувањето, а ако решението не се објавува — во моментот кога и' се врачува на странката препис од решението.

Таксата за судско решение и порамнување мора да се плати најдоцна во срок од 10 дена од моментот кога настанала таксената обврска.

#### Член 5

Таксата се должни да ја платат, и тоа:

1) паушалната такса за постапката пред стопански суд од прв степен — странката што поднесува тужба;

2) паушалната такса за постапката пред стопански суд од втор степен — странката што поднесува ревизија односно жалба. Ако обете страни поднесуваат ревизија односно жалба, тие плаќаат такса секоја сразмерно делот на вредноста на спорниот предмет што се нагаѓа во ревизијата или жалбата;

3) таксата за решение — тужителот односно жалителот;

4) таксата за судско порамнување — обете страни солидарно;

5) таксата за поднесци во постапката за присилна ликвидација на стопански организации — странката што ги поднесува;

6) таксата за регистрација на стопански организации — стопанската организација која бара да се изврши регистрација или да се изврши измена во регистарот.

#### Член 6

Недостаточна или непрописно платена или воопшто неплатена такса не го задржува текот на судската постапка туку таксата се наплатува според одредбите од оваа уредба.

#### Член 7

Ако пред стопански суд се појави некоја исправа која е подложна на плаќање такса, а од самата исправа не се гледа дека таксата е платена, судот ќе го повика подносителот да докаже во срок од 10 дена дека за таа исправа е платена такса. Ако подносителот не го докаже тоа, судот ќе испрати заверен препис од исправата во рок од натамошни 10 дена до финансискиот орган на околинјата, градот односно градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа седиштето на судот заради наплата на неплатената такса.

#### Член 8

Личните и предметните ослободувања од такси што важат кај редовните судови се применуваат и кај стопанските судови.

Кога повеќе лица односно стопански и општествени организации, од коишто некое е ослободено од плаќање такса, заеднички поднесуваат тужба односно ревизија или жалба, или некои други поднесци, должно е да ја плати полната такса неослободеното лице односно неослободената стопанска или општествена организација.

Кога во постапката по споровите и во постапката за извршување во коишто една странка е ослободена од плаќање такса, на оваа ослободена странка ќе и' се досуди што и да е од странката која не ужива таксено ослободување, тогаш ќе се одреди странката која не ужива таксено ослободување да ја плати паушалната такса и таксата за решението што би требало да ја плати ослобо-

дената странка кога не би била ослободена. Во овој случај судот при врачувањето на решението ќе и' наложи на неослободената странка да ја плати таксата во рок од 10 дена од денот на врачувањето на решението. Ако странката не ја плати оваа такса во овој рок, ќе се применуваат одредбите од чл. 14 и 15 на оваа уредба.

#### Член 9

Таксите во постапката по стопанските и поморските спорови и споровите за надоместување штети, како и во постапката за извршување кај судовите од прв и втор степен се плаќаат според вредноста на спорниот предмет.

При утврдувањето вредноста на спорниот предмет за плаќање такса, согласно ќе се применуваат правните правила за судските такси.

Ако вредноста на спорниот предмет не може да се процени, како вредност на спорниот предмет за плаќање такса се зема вредноста, и тоа:

1) за предметите што ги расправува окружен стопански суд — 100.000 динари;

2) за предметите што ги расправува виши стопански суд — 400.000 динари.

При пресметувањето таксата според оваа уредба што се плаќа спрема вредноста на спорниот предмет, секоја започната илјада се смета како цела.

#### Член 10

Како основ за плаќање такса за пријавите на поверителите во постапката за присилна ликвидација на стопански организации ќе се земе износот на барачките што ги пријавуваат поверителите.

Ако еден поверител пријави повеќе барачки, таксите се плаќаат врз вкупниот износ на тие барачки. Ако поверителот ќе ја намали пријавената барачка дополнително, се плаќаат такси според висината на намалената барачка.

#### Член 11

При порамнувањето вон присилна ликвидација како основ за пресметување на таксата се зема збирот на износите по кои е постигнато порамнување. Таксата е должна да ја плати стопанската организација во чија корист е одобрено порамнувањето.

#### Член 12

Кога присилната ликвидација на стопанска организација ќе се заврши со делба, како основ за пресметување на паушалната такса предвидена во тарифата на оваа уредба се зема збирот на износите што се употребени или стојат на располагање за намиравање долговите на ликвидационата маса.

#### Член 13

Таксите во постапката пред стопанските судови се плаќаат во таксени марки. Таксените марки се леат на поднесците (на тужба, ревизија односно жалба и на други поднесци) и се повиштуваат според општите прописи за таксите.

По исклучок од одредбата на претходниот став, наголемената такса (чл. 14 и 15) и паушалната такса во постапката за присилна ликвидација на стопански организации се наплатуваат во готови пари преку Народната банка на ФНРЈ од жирометката на таксениот обврзник.

Таксата во готово се уплатува на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ, што ќе ја одреди банката за оваа цел.

#### Член 14

Ако таксениот обврзник не ја плати воопшто таксата пропишана со оваа уредба, или таксата ја плати ненавремено или непотполно, покрај редовната такса ќе плати уште и двоен износ на редовната такса на име наголемена такса.

#### Член 15

Кога стопанскиот суд ќе утврди дека таксата пропишана со оваа уредба не е воопшто платена или е платена ненавремено или непотполно, ќе из-

даде налог да се наплати редовната такса, ако не е платена, како и двоен износ на неплатената редовна такса на име наголемена такса.

Налог за наплата на таксата според претходниот став судот и издава на филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која се води жиро-сметката на таксениот обврзник. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ е должна да го изврши налогот од судот и да ја наплати таксата.

**Член 16**

Ако со грешка е наплатена поголема такса отколку што е пропишана, може да се бара враќање на повсје наплатената такса во рок од 90 дена од денот кога таксата е наплатена погрешно.

Решение за враќање на таксата донесува републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

**Член 17**

Ако со одредбите од оваа уредба и тарифата не е предвидено поинаку, одредбите од Законот за таксите ќе се применуваат и во постапката пред стопанските судови.

**Член 18**

По сите спорови и други предмети што се започнати до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се наплатува такса според досегашните прописи.

**Член 19**

Се овластува Државниот секретар за работи на народното стопанство по потреба да издава упатства за примена на оваа уредба.

**Член 20**

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

Р. п. бр. 426  
9 октомври 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

**ТАКСЕНА ТАРИФА**

**I. ТАКСИ ВО СПОРОВИТЕ И ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА**

Тар. бр.	Предмет	Основ на таксата	Износ на таксата
1	(1) Паушална такса за сите списи и дејствија во постапката кај стопански суд од прв степен, освен судско решение, се плаќа според вредноста на спорниот предмет, и тоа:		
	преку	до	Дин.
	5.000	10.000	150
	10.000	25.000	250
	25.000	50.000	400
	50.000	100.000	800
	100.000	250.000	1.500
	250.000	500.000	3.000
	500.000	1.000.000	4.500
	1.000.000		7.000
			1%
	а најмногу 1.000.000 дин.		
	(2) Паушална такса за сите списи и дејствија во постапката кај стопански суд од втор степен, освен судско решение, се плаќа по ст. (1) од овој тарифен број.		
	(3) За сите списи и дејствија во мандатна постапка и во постапка за извршувањето, освен судско решение, се плаќа половина на таксата од ст. (1) на овој тарифен број. Ако по повод приговор против платниот налог се започне редовна постапка, тужителот е должен да ја плати разликата до таксата по ст. (1) од овој тарифен број во рок од 10 дена од врачувањето на поканата за спорната расправа.		
	(4) За сите списи и дејствија во врска со обезбедувањето на доказите се плаќа половина на таксата од ст. (1) на овој тарифен број.		
2	(1) За решение на стопански суд од прв степен се плаќа такса според вредноста на спорниот предмет, и тоа:		
	преку	до	Дин.
	5.000	10.000	150
	10.000	25.000	250
	25.000	50.000	500
	50.000	100.000	1000
	100.000	500.000	2000
	500.000	1.000.000	5%
	1.000.000	5.000.000	1,8% но не помалу од
	5.000.000	10.000.000	1,6% " " " "
	10.000.000	25.000.000	1,4% " " " "
	25.000.000		1,2% " " " "
			1% " " " "
	а најмногу 1.000.000 дин.		

Тар. бр.	Предмет	Основ на таксата	Износ на таксата
(2)	За решение на стопански суд од втор степен се плаќа такса по ст. (1) на овој тарифен број.		
(3)	За решение на стопански суд во мандатна постапка и во постапка за извршување се плаќа половина на таксата од ст. (1) на овој тарифен број.		
	<b>Забелешки:</b>		
	I. Таксата за решението на стопански суд во мандатна постапка и во постапката за извршување се плаќа во моментот на поднесувањето на предлогот за издавање платен налог односно предлогот за извршување. Ако по повод приговор против платниот налог се започне редовна постапка, во таксата за решение се засметува и таксата што е платена за издавање на платниот налог.		
	II. За решенијата со кои судот се огласува за ненадлежен, се плаќа половина на таксата од ст. (1) односно ст. (2) на овој тарифен број.		
3	За судско порамнување во текот на постапката по споровите и во постапката за извршување се плаќа половина на таксата од тарифниот број 2 на оваа тарифа.		
<b>II. ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСИЛНА ЛИКВИДАЦИЈА И ПОРАМНУВАЊЕ ВОН ПРИСИЛНАТА ЛИКВИДАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
4	<b>Поднесци</b>		
(1)	За барањето за одобрување спогодбата за порамнување вон присилната ликвидација.		Дин.
(2)	За барањето на поверителот да се отвори присилна ликвидација.		300
(3)	За пријавата на поверителите во постапката на присилна ликвидација според вредноста на барањката		500
	до 5.000 динари	за секој табак	75
	преку 5.000 до 25.000 Дин.	" " "	200
	" 25.000 " 100.000 "	" " "	300
	" 100.000 " 500.000 "	" " "	500
	" 500.000 динари	" " "	600
(4)	За жалбите против решенијата на ликвидациониот совет	" " "	1.500
(5)	За другите поднесци до ликвидациониот совет или суд	" " "	100
	<b>Забелешки:</b>		
	I. Такса не се плаќа:		
(1)	За поднесците на ликвидациониот управител;		
(2)	За поднесците за исправка на грешките во судските решенија.		
	II. За поднесците поднесени во два или повеќе примероци (дупликати, трипликати итн.) се плаќа за вториот и за секој натамошен примерок такса од 75 дин.		
5	<b>Прилози</b>		
	За прилозите со поднесците и записниците, ако според содржината не се составен дел на поднесокот и записникот, и тоа:		
	а) за книги, брошури, ситуациони планови и други предмети што не се списи	за секое парче	60
	б) за сите други исправи	за секој табак	30
	<b>Забелешки:</b>		
	I. Ако се приложуваат списи и исправи таксирани според прописите што важат, се плаќа само разликата на таксата ако ја има.		
	II. Ако се приложуваат прилози во препис, за секој прилог се плаќа оваа такса и кога сите прилози се препишани на една хартија.		
	III. Не подлежат на такса на прилозите:		
	1) обврзниците на државните и други јавни заеми, нивните купони и талони; хартиите што заменуваат пари (меници, чекови и сл.) и други вредносници;		
	2) исправите и списите што се ослободени од такса само за извесна употреба, кога ќе се употребат за тоа како прилози.		
6	<b>Преписи</b>		
	За судските преписи што се издаваат по барање од странката, се плаќа такса без обзир дали преписот е потврден или не	за секој табак	250

Тар. бр.	Предмет	Основ на таксата	Износ на таксата
7	<b>Званични потврди</b> Званични потврди на судот: а) ако му се даваат на управителот на ликвидационата маса, не се подложни на такса; б) ако им се даваат на други лица се плаќа такса	за секој табак	Дин 150
8	<b>Паушална такса</b> Паушалната такса во постапката за присилна ликвидација и во постапката за порамнување вон присилната ликвидација се плаќа според збирот на сумите употребени односно расположиви за намирување долговите и барачките на поверителите на претпријатијата, и тоа		2%
<b>III. ТАКСИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>			
9	<b>Поднесци</b> Поднесците за запишување во регистарот на стопанските организации; актите за оснивање и конституирање на стопанската организација, како и за секое друго запишување во врска со оснивањето, конституирањето, престанокот и сл.	за секој табак	300
	<b>Забелешка:</b> Таксата по овој тарифен број не се плаќа за поднесците со кои се пријавува запишувањето на присилната управа или присилната ликвидација.		
10	<b>Запишување во регистар</b> 1) За запишување на актот за оснивање на стопанска организација 2) За запишување на одобрението за конституирање 3) За запишување на лицето овластено за потпишување на фирмата на стопанската организација, без обзир дали се врши измена на веќе запишаните лица или не, за секое лице 4) За запишување измена на фирма 5) За запишување на секоја настаната измена на запишаните податоци во регистарот		5.000 500 300 2.000 500
	<b>Забелешка:</b> I. Кога повеќе стопански организации се соединуваат во една, покрај таксата за поднесок, се плаќа и такса за запишување на соединувањето по тарифниот број 10 точ. 5 од оваа тарифа, за секое соединето претпријатие; а за запишување на новоосновано претпријатие се плаќа такса по тарифниот број 9 и 10 на точ. 1—3. II. Кога седиштето на стопанската организација се преместува на подрачје на истиот стопански суд, се плаќа соодветната такса од тарифниот број 9, како и од овој тарифен број, т. е. за спроведување на измената во регистарот на стопанските организации. Кога седиштето на стопанската организација се преместува од подрачјето на еден на подрачје на друг суд, се плаќа кај судот на новото седиште такса како при регистрацијата на новооснованото стопанско претпријатие. III. За запишувањето на присилна управа или присилна ликвидација на стопанските организации не се плаќа такса.		
11	<b>Запишување погонски и работни единици</b> За запишување погонска или работна единица на стопанска организација се плаќа половина на таксата од тарифниот број 9 и 10 од оваа тарифа.		
12	<b>Објавување</b> За испраќање запишаните податоци за да се објават во службениот весник		500
13	<b>Изводи</b> За изводи од регистарот на стопанските организации што се издаваат по барање од странките	за секој табак	500

## 526.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## Член 1

Во Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53 и 27/54) по членот 4 се додаваат нови членови, кои гласат:

## „Член 4а

Стопанските организации можат врз основа на договор да се здружуваат во заедници заради заедничко вршење стопански работи во странство (заедничка изведба на инвестициони работи и сл.).

Членови на заедница, по исклучок, можат да бидат и институти и установите што имаат за задача да ја унапредуваат дејноста за која е основана заедницата.

Заедницата е правно лице, а работи по прописите што важат за стопанските организации.

Со заедницата управуваат нејзините органи избрани од членовите на заедницата.

Со правилата на заедницата поблиску се определуваат особено: задачите на заедницата; организационите, нивниот делокруг, составот и начинот на избирањето, како и меѓусебниот однос на здружените стопански организации.

Заедницата мора да биде член на Сојузната надворешнотрговска комора.

Заедницата се регистрира при Управата за надворешна трговија според одредбите од Уредбата за надворешно-трговското послување и при надлежниот окружен стопански суд според одредбите од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани. Со регистрацијата на заедницата правилата на заедницата се сметаат како одобрени.

Управата за надворешна трговија може да одбие регистрација на заедница ако постои основано сомнение дека заедницата не ќе може да ги врши со успех работите заради кои е основана, ако не располага со стручни кадрови или достаточни средства за вршење на тие работи, или ако правилата на заедницата содржат одредби што им се спротивни на прописите што важат.

Против решението донесено во смисла на претходниот став, заедницата може во рок од 15 дена по приемот на решението да подаде жалба до Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет преку Управата за надворешна трговија.

Со регистрацијата при окружниот стопански суд заедницата се здобива со својството на правно лице и со правото да ги врши работите заради кои е основана.

## Член 4б

Основните средства на заедницата се формираат од основните средства што членовите на заедницата се должни да и' ги стават на располагање на начинот предвиден во правилата на заедницата, ако со посебни прописи не е определено поинаку. Заедницата може да формира основни средства и од долгорочни кредити што и' ги става на располагање Народната банка на ФНРЈ.

Обртните средства и' ги става на располагање на заедницата Народната банка на ФНРЈ според прописите што важат за давање кредити за обртните средства.

Обртни средства можат на заедницата да и' дадат и самите членови на заедницата од средствата со кои располагаат самостојно.

За обврските на заедницата гарантираат солидарно членовите на заедницата.“

## Член 2

Во ст. 1 на чл. 5, по зборовите „од чл. 3“ се брише записката и се додаваат зборовите „и чл. 4а од оваа уредба“.

## Член 3

Во членот 10 се внесува нов став прв, кој гласи: „Во коморите се зачленуваат стопанските организации, како и стручните здруженија. Со статутите на поодделни комори ќе се определи кои установи со самостојно финансирање, институти и лаборатории можат да се зачленат во комората“.

## Член 4

На крајот на ст. 1 од чл. 18 се додава нова реченица, која гласи: „Сојузниот извршен совет може да оснива и други сојузни комори“.

## Член 5

По членот 18 се додава нов член, кој гласи:

## „Член 18а

Стопанските организации можат да осниваат одделни сојузни мешовити надворешно-трговски комори со задача да работат на зацврстувањето и натамошното развивање на надворешно-трговските односи со поодделни земји.

Членови на коморите основани во смисла на претходниот став, можат да бидат само стопанските организации.

Оснивањето на коморите од ст. 1 на овој член го одобрува Сојузниот извршен совет.“

## Член 6

Членот 21з се менува и гласи:

„Постојаниот придонес на фондот ќе се пресметува од работите по коишто фактурите се исплатени односно наплатени по влегувањето во сила на оваа уредба, без обзир кога се склучени работите.“

## Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 424

9 октомври 1954 година

Велград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 527.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

## Член 1

Во Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) членот 16 се менува и гласи:

„Дополнителната плата на здравствениот персонал со виша стручна спрема што работи на работите од хигиенско-епидемиолошката служба, како

и на персоналот со виша стручна спрема што работи на контрола на лековите, изнесува најмалку 6.000 динари месечно.“

#### Член 2

Дополнителната плата по оваа уредба тече од 1 јуни 1954 година.

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 423

9 октомври 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

528.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИТЕ ЗА ЈАВНО ПРИКАЖУВАЊЕ

##### Член 1

Членот 9 од Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) се менува и гласи:

„Сојузната комисија за преглед на филмови има одделна претсметка на приходите и расходите во рамките на претсметката на Сојузниот извршен совет.“

##### Член 2

Членот 15 се менува и гласи:

„За преглед на филмовите се плаќа надоместување. Висината на надоместувањето је определува Сојузната комисија за преглед на филмови во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.“

##### Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 425

9 октомври 1954 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

529.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ВОНРЕДНИТЕ ИСПРАВКИ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СПОРЕД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД ЗА 1954 ГОДИНА

1. По исклучок од одредбите на Уредбата за данокот на доход и Уредбата за катастарот на земјиштето, финансискиот орган на народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со одделни права (во натамошниот текст: народен одбор) ќе изврши исправка на обложениот данок на доход од селското стопанство според катастарскиот приход за 1954 година во случај кога облогот е извршен врз основа на катастарскиот операт што не

и' одговара на фактичната состојба на 31 декември 1953 година во поглед на имотно-правниот однос или во поглед на начинот на обработката (културата) на земјиштето, ако тие исправки не се извршени веќе порано.

2. Даночните обврзници на коишто данокот на доход од селското стопанство за 1954 година им е обложен според катастарскиот приход, должни се најдоцна до 30 ноември 1954 година да поднесат до народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа односното земјиште, пријава за сите измени во нивните имотно-правни односи, или во начинот на обработката (културата) на нивното земјиште, што настанале до крајот на 1953 година а кои не се спроведени низ катастарскиот операт, и тоа како за измените што повлекуваат намалување на данокот, така и за измените што повлекуваат наголемување на данокот.

Народниот одбор по исклучок може да го продолжи рокот од претходниот став најдоцна до крајот на 1954 година.

3. Даночните обврзници што во определениот срок не ќе поднесат пријави за измените што повлекуваат намалување на данокот, губат право да им се извршат исправки на обложениот данок за 1954 година според оваа одлука. Ако не поднесат пријави за измените што повлекуваат наголемување на данокот, даночните обврзници ќе се задолжат со данокот дополнително, а покрај тоа ќе бидат казнети според соодветните прописи.

4. Даночните обврзници се должни во поднесената пријава, покрај другите податоци, да внесат за односното земјиште и следни ознаки: катастарска општина, број на поседовниот лист, фамилијарно, татково и родено име на сопственикот односно плодоуживателот, број на парцелата, култура, класа и површина — сето ова според досегашната и новонастанатата состојба.

5. Ако за пријавените измени во имотно-правните односи постојат исправи даночните обврзници се должни да ги приложат кон поднесените пријави.

6. Народниот одбор на општината е должен да ги провери сите поднесени пријави и да ја потврди нивната точност на самите пријави. Во сите случаи кога за пријавените измени во имотно-правните односи не постојат јавни исправи, народниот одбор на општината може, со цел да ја провери поднесената пријава, да бара дополнителна изјава од сопственикот односно плодоуживателот на земјиштето или од други лица. Пријавите за измена на културата на земјиштето народниот одбор ќе ги провери на самото место.

7. Проверените и потврдени пријави народниот одбор на општината ќе ги испрати по список до катастарската управа на народниот одбор на околицата во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување пријава.

8. Врз основа на поднесените пријави катастарската управа на околицата врши ново пресметување на катастарскиот приход за секој даночен обврзник и ја утврдува разликата меѓу поранешниот и новиот катастарски приход. Новото пресметување на катастарскиот приход ќе се изврши на тој начин што за земјиштето чија култура е изменета ќе се земе класата од соседното земјиште со онаа култура која и' одговара на новата култура на пријавеното земјиште.

9. По извршеното пресметување катастарската управа на околицата ќе направи список на даночните обврзници за сета околица, на кои треба да им се изврши исправка на обложениот данок со утврдените разлики на катастарскиот приход со кои треба да се намали односно наголеми поранешниот катастарски приход. Катастарската управа е должна да го испрати до финансискиот орган на народниот одбор списокот на даночните обврзници со новиот катастарски приход во рок од 20 дена од денот кога е примена пријавата.

10. Примените пријави катастарската управа на околицата ќе ги задржи при себе, и според нив ќе

изврши измени во катастарскиот операт откако пријавените измени ќе ги проверат на самото место стручни катастарски службеници и откако даночните обврзници ќе поднесат потребни докази кои се предвидени со Уредбата за катастарот на земјиштето. За таа цел даночните обврзници се должни да прибават за пријавените измени во имотно-правните односи потребни исправи и дополнително да ги испратат до катастарската управа, ако тоа веќе не го сториле при поднесувањето на пријавата.

11. Врз основа на податоците од списокот на даночните обврзници што го примил од катастарската управа, финансискиот орган на народниот одбор ги утврдува новите даночни основи и ја пресметува разликата на данокот со која треба да се намали односно наголеми зоранешниот износ на обложениот данок за 1954 година. Со утврдената разлика на данокот ќе се задолжи даночниот обврзник со припишување, односно ќе му се намали обложениот данок со отпишување. Исправките на обложениот данок финансискиот орган е должен да ги изврши во рок од 30 дена од денот кога е примен списокот на даночните обврзници од катастарската управа. Овие измени ќе се спроведат низ даночната главна книга.

12. Извршените исправки на обложениот данок за 1954 година ќе се сметаат како конечни ако со редовната проверка на самото место или со ревизија на катастарот од страна на катастарската управа не ќе се утврдат неточности во поднесените пријави. Ако се утврди дека поднесената пријава е неистинита и дека не и' одговара на фактичната состојба на денот, даночниот обврзник повторно ќе се задолжи со отпишаниот данок и против него ќе се применат пропишаните казни мерки.

13. Финансискиот орган на народниот одбор нема да врши присилна наплата на спорните износи на данокот што според поднесените пријави би требало да се отпишат, сè додека не ќе се решат поднесените пријави.

14. Измените во имотно-правните односи и културите на земјиштето што настанале по 1 јануари 1954 година ќе се пријавуваат и според нив ќе се спроведуваат измени во катастарскиот операт по редовната постапка предвидена со Уредбата за катастарот на земјиштето.

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 420

9 октомври 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

530.

Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТСКИ ПРАШАЊА ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се овластува Одборот за буџетски прашања на Сојузниот извршен совет да донесува решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет:

1) за одобрување средства од буџетскиот резервен фонд за покривање на непредвидените и недостаатно предвидените расходи;

2) за одобрување средства од девизната резерва за девизните стоковни и нестоковни плаќања на државните органи и установи, установите со само-

стојно финансирање и на спштествените организаии;

3) за одобрување тримесечни планови на приходите и расходите за извршување на сојузниот буџет;

4) за измени на предопределеноста и висината на кредитите предвидени во сојузниот буџет (за вирманирањето);

5) за утврдување претсметките на приходите и расходите на сојузните органи и установи што се осниваат во текот на буџетската година, како и за пренесувањето и распоредувањето на средствата од укинатите сојузни органи и установи на новите органи и установи на кои им е доверено извршувањето на задачите од укинатите и реорганизираните органи и установи;

6) за склучување краткорочни позајмици за покривање на недостигот на благајничката готовина по сојузниот буџет;

7) за давање гаранција за кредитите што ги склучуваат установите со самостојно финансирање што ги основал Сојузниот извршен совет;

8) за установување дополнителни плати за нови работни места при сојузните органи и установи и за измени на висината на дополнителните плати за поодделни работни места што постојат при тие органи.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 414

9 октомври 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

531.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ЗИМНИЦА И КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ЗАПАСИ НА СТОКИ ВО КРАИШТАТА ШТО ПРЕКУ ЗИМА СЕ ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАЌАЈОТ

1. Народната банка на ФНРЈ може во економската 1954/55 година да одобрува одделни кредити вон конкурс, и тоа:

а) за зимница — на трговските претпријатија и дуќани за промет со земјоделски производи на дробно, на угостителските претпријатија и дуќани, на мензите и ученичките интернати;

б) за навремена набавка потребни запаси на стоки — на трговските претпријатија во краиштата што преку зима се отсечени од сообраќајот.

Кои краишта се сметаат како отсечени од сообраќајот преку зима определува републичкиот извршен совет.

2. Кредитите од претходната точка под а) можат да се користат само за набавка на прехранбени артикли за приготвување зимница (компир, кромид зелка), а кредитите под б) за набавка на сите оние артикли што се потребни за редовното снабдување на потрошувачите.

3. Кредитите по оваа одлука Банката може да ги одобрува до крајот на ноември 1954 година.

4. Интересната норма по овие кредити изнесува 6% годишно.

5. Кредитите и' се враќаат на Банката во еднакви месечни отплати најдоцна до 30 април 1955 година.

6. Првата отплата стасува по истокот на 30 дена од денот кога е одобрен кредитот.



7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 419  
9 октомври 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

532.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА ГРАДЕЖНА КОМОРА

1. За територијата на Југославија се оснива Сојузна градежна комора.

2. Членови на Сојузната градежна комора можат да бидат: градежните претпријатија, организациите за градежно проектирање, претпријатијата за геолошки и геомеханички истражувања, институтите и лабораториите, како и стручните здруженија на цитираните претпријатија. Индустриските претпријатија за производство на градежни материјали (мајдани за камен, шлункари, багерски претпријатија, варцилници, Керамидници, претпријатија за производство на елементи од бетон и вештачки камен, претпријатија за производство на гипс, и др.) и градежните занаетчиски претпријатија, како и нивните стручни здруженија, можат да се зачленат и во Сојузната градежна комора.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 422  
9 октомври 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

533.

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) и точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЖИТО, БРАШНО, ПЧЕНИЧНИ КРУПИЦИ И ТРИЦИ

1. Во точ. 1 од Одлуката за определување највисоки продажни цени за жито, брашно, пченични крупици и трици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) во 15-иот ред се бришат зборовите:

„пченка во зрно сушена со 14% влага од 19 дин. ва 1 кг“, а место нив се става нов текст кој гласи:

„пченка природно сува со 14% влага од 20 дин. ва 1 кг.“

2. Во точ. 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Кога увозната пченица се испраќа до која и да е истоварна станица на Војводина увозното претпријатие нема да наплатува возарина од Нови Сад до таа истоварна станица.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 410  
4 октомври 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

534.

Врз основа на одделот 7 од главата XVIII, одделот 3 од главата XIX и одделот 1 од главата XXI на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 35 ст. 3 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и чл. 30 од Уредбата за кредитите за обртни средства и другите краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

I. Во Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) се вршат следни измени и дополненија:

1) На крај на точ. 1 се додава нов став, кој гласи:

„На пчеларите што се зачленети било во земјоделски, било во пчеларски задруги, им се даваат кредити за унапредување на нивните пчеларници, под условите определени во оваа одлука.“

2) Последниот став на точ. 2 се менува и гласи: „На пчеларите може да им се дава кредит и преку пчеларските задруги што во поглед на доделувањето на кредитот ги вршат сите работи и ги имаат сите права што според оваа одлука ги имаат земјоделските задруги.“

3) Точ. 7 се менува и гласи:

„Кредитите дадени со срок за враќање до една година се отплатуваат во две рати, а другите кредити — преку полугодишни отплати. Со договорот за кредитот можат да се предвидат и покуси срокови за враќање како и поголем број отплати и во текот на годината.“

4) Во точ. 11 во ставот 2 на две места се брише зборот: „(ануитети)“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 427  
11 октомври 1954 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

535.

Врз основа на чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведување на Уставниот закон во врска со чл. 15 од Уредбата за работните книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/52), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИШКИ

1. Се овластуваат републичките извршни совети да можат да ги пропишуваат сроковите за при-

вршување работата околу заменувањето и издавањето на работните книшки.

Сроковите можат да се пропишуваат единствено за територијата на целата народна република или различно за подрачја на поделни околии и градови.

2. Во границите на рокот пропишан од републичкиот извршен совет, народните одбори на околиците, градовите и градските општини со одделни права можат да им определуваат на стопанските организации, на надлештвата и установите на нивните подрачја срокови за извршување дејствијата што се должни овие да ги извршат според одредбите од Уредбата за работните книшки.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 416

9 октомври 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вельо Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

536.

Врз основа на чл. 109 од Законот за стопанските судови и чл. 63 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Регистрацијата на стопанските организации ја врши окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

2. Регистрацијата на стопанските организации се врши со запишување во регистарот на претпријатијата и дуќаните или во регистарот на задругите. Во регистарот на претпријатијата и дуќаните се запишуваат претпријатијата и дуќаните, нивните погонски и работни единици и заедниците на претпријатијата, како и занаетчиските задруги.

Во регистарот на задругите се запишуваат земјоделските задруги и нивните самостојни погони, како и неземјоделските задруги, освен занаетчиските задруги.

3. Регистарот на претпријатијата и дуќаните и регистарот на задругите се јавни.

Окружниот стопански суд е должен да издава изводи за запишувањата во регистрите, како и да позволява увид во регистрите и во списите што се однесуваат до регистрацијата.

4. Секретарот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет ќе пропише, во согласност со Сојузниот извршен совет, согласно одредбите на точ. 1—3 од оваа одлука, упатство за регистрација на стопанските организации.

Упатството за регистрација на стопанските организации ќе содржи особено одредби: за поднесување пријави за регистрација и за содржината на пријавите, за книгите за регистрација — со потребни образци на книгите, за начинот на запишувањето на потребните податоци во регистрите и за објавување на податоците.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 415

9 октомври 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вельо Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

537.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТИ НА ГРАНИЦА НА ДВЕ ОКОЛИИ

1. Ако стопанската организација врши дејност на граница на две околии (на пр.: градежно претпријатие што гради хидроцентрала на река која дели околии, или хидроцентрала на таква река, фабрика чиј фабрички круг лежи на подрачје на две околии, земјоделски имот чие земјиште се наоѓа на подрачје на две околии и сл.), распределбата на добивката, по одбивањето на сојузниот данок на добивката, на дел што им припаѓа на околиците и дел што и' припаѓа на стопанската организација ја врши народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација. Како седиште на стопанската организација во смисла на претходниот став се смета седиштето на самата стопанска организација утврдено со актот за нејзиното оснивање, седиштето на нејзиниот погон, работилиште или друга работна единица што ја раководи погонската единица на граница на две околии.

2. Делот на добивката што им припаѓа на граничните околии го дели меѓу тие околии народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација во согласност со народниот одбор на граничната околица.

3. Ако меѓу народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација и народниот одбор на граничната околица не се постигне согласност за распределбата на делот на добивката во смисла на претходната точка, распределбата на тој дел на добивката ја врши со решение народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација, водејќи сметка за висината на доходот формиран на подрачјето на секоја околица.

4. Ако распределбата на добивката во смисла на претходната точка ја извршил народниот одбор на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација сам, народниот одбор на граничната околица може во рок од 15 дена од денот кога е примено решението за таа распределба да подаде жалба до:

а) републичкиот извршен совет, ако односните околии се наоѓаат на територија на една народна република;

б) Сојузниот извршен совет, ако односните околии се наоѓаат на територија на две народни републики.

5. Ако стопанската организација е должна да плаќа републички данок на добивката или рента, делот на добивката што е распореден на околицата која се наоѓа на територијата на односната народна република, се намалува со соодветниот износ на републичкиот данок на добивката односно рентата.

6. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат до железничките транспортни претпријатија, претпријатијата на птт сообраќај и другите стопански организации за кои со посебни прописи е определен начинот на распределбата на добивката на околиците, градовите и градските општини со одделни права на чии подрачја ја вршат тие стопанската дејност.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 421  
9 октомври 1954 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

538.

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), а во врска со чл. 48 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) и чл. 1 од Уредбата за измени на Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување, Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ**

1. Сојузната комисија за преглед на филмови престанува со работа како установа со самостојно финансирање со денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени на Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување.

За периодот од 1 јануари 1954 година до денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени на Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување Сојузната комисија за преглед на филмовите ќе состави одделна завршна сметка.

2. Финансирањето на Сојузната комисија за преглед на филмови ќе се врши до крајот на 1954 година на товар и во границите на сопствените приходи предвидени во одобрената претсметка на приходите и расходите на Комисијата за 1954 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 413  
9 октомври 1954 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

539.

Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахирање земјоделските производи со давање аванс и други поподности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) и чл. 1 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА И ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1954 ГОДИНА**

1. Овластените претпријатија за промет на жита ќе ја откупуваат пченката од родот на 1954 година непосредно од производителите според условите на пазарот, со тоа што највисоката цена за 1 кг не смее да го премине износот од динари:

- а) за контрахирана пченка — — — — — 18  
б) за неконтрахирана пченка — — — — — 16

Цената од 18 динари за 1 кг контрахирана пченка ќе им се исплатува и на оние производители што ја контрахирале пченката според Одлуката за контрахирање на пченката од родот на 1954 година со давање аванси на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54) до влегувањето во сила на ова решение.

2. Контрахирањето на пченката од родот на 1954 година се продолжува од 1 октомври до 30 ноември 1954 година.

3. Овластените претпријатија за промет на жита ќе ја контрахираат и откупуваат пченката од родот на 1955 година непосредно од производителите според условите на пазарот со тоа што највисоката цена за 1 кг не смее да го премине износот од динари:

- а) за контрахираната пченка пред сеидбата 18  
б) за контрахираната пченка во текот на вегетација 17  
в) за неконтрахираната пченка 16

4. Во сето другото остануваат во сила одредбите од Решението за контрахирањето и откупните цени на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54), Решението за највисоката откупна цена на житата од родот на 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) и Одлуката за контрахирање на пченката од родот на 1954 година со давање аванси на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54).

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

О. с. бр. 160  
4 октомври 1954 година  
Белград

Претседател  
на Одборот за стопанство,  
Светозар Вукмановиќ, с. р.

540.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 под 1) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ**

1. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот, што е составен дел на Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени:

Во гранката 124 (Текстилна индустрија) редните броеви 12, 13, 14 и 22 се менуваат и гласат:

- „12. Памучне тканине — — — коефициент 1,50  
13. Тканине од целвлекна — — — — — „ 1,50  
14. Конац памучни — — — — — „ 1,50  
22. Тканине од вештачке свиле „ 1,50.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе

се применува на извршениот извоз од 1 октомври 1954 година.

**Сојузен извршен совет**

О. с. бр. 159  
2 октомври 1954 година  
Белград

Претседател  
на Одборот за стопанство,  
Светозар Вукмановиќ, с. р.

541.

Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), а во врска со точ. I под б од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕНЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1. Превозенето со Југословенските железници на рудата трас што се врши по тарифниот разред 8, по исклучок ќе се врши по тарифниот разред 14, ако трасот се пренесува од станицата Куманово за извоз и за станиците на домашните фабрики за цемент.

2. Генералната дирекција на Југословенските железници ќе изврши во смисла на претходната точка дополние на Тарифата за превозене стоки, со тоа што ова дополние да важи од 15 октомври 1954 година.

3. Југословенските железници немаат право на надоместување на износот на возарината што поради примената на тарифниот разред определен со ова решение ќе го остварат помалу.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

**Сојузен извршен совет**

О. с. бр. 161  
3 октомври 1954 година  
Белград

Претседател  
на Одборот за стопанство,  
Светозар Вукмановиќ, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 41 од 21 август 1954 година објавува:

Уредба за надлежноста за водење земјишни книги за Околијата мачванска;

Одлука за оснивање Заедница на претпријатијата за промет со жита на НР Србија;

Наредба за одредување цени (ценовник) за надоместување штетата на јавните патишта;

Решение за распределба и користење фондот за сопствени обртни средства;

Правилник за службата на надзорниците на патиштата и патарите.

Во одделно издание на „Службениот лист на ФНРЈ“ излегоа од печат, како додаток на „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 41,

**ВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ ПАТИШТА**

Цена 30 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службениот лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка, бр. 9. Тек. сметка 1032-Т-220.

**СОДРЖИНА:**

	Страна
524. Решение за усвојување Спогодбата содржана во Меморандумот за согласноста меѓу владите на Федеративна Народна Република Југославија, Република Италија, Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство за Слободната Територија Трст — — — — —	637
525. Уредба за таксите во постапката пред стопанските судови — — — — —	637
526. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации — — — — —	642
527. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствените установи — — — — —	642
528. Уредба за измени на Уредбата за преглед на филмовите за јавно прикажување — — — — —	643
529. Одлука за врсните исправки на обложениот данок на доход од селското стопанство според катастарскиот приход за 1954 година — — — — —	643
530. Одлука за овластување Одборот за буџетски прашања да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет — — — — —	644
531. Одлука за одобрување кредити за зимница и кредити за изабавка запаси на стоки во краиштата што преку зима се отсечени од сообраќајот — — — — —	644
532. Одлука за оснивање Сојузна градежна комора — — — — —	645
533. Одлука за измена и дополние на Одлуката за определување највисоки продажни цени за жито, брашно, пченични крупици и трици — — — — —	645
534. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители — — — — —	645
535. Одлука за определување сроковите за издавање на работните книшки — — — — —	645
536. Одлука за регистрација на стопанските организации — — — — —	646
537. Одлука за распределба на добивката на стопанските организации што вршат дејности на граница на две околии — — — — —	646
538. Решение за престанок со работа на Сојузната комисија за преглед на филмови како установа со самостојно финансирање — — — — —	647
539. Решение за највисоката откупна цена на пченката и за продолжување срокот за контрахирање на пченката од родот на 1954 година — — — — —	647
540. Решение за измени на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	647
541. Решение за дополние на Тарифата за превозене стоки на Југословенските железници — — — — —	648

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевика Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград